

# **ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ**

**Сл. Весник на Р. Македонија, бр.193 од 06.11.2015 година**

## **Член 1**

Во Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 15/15 и 98/15), во членот 109 по ставот (4) се додаваат четири нови става (5), (6), (7) и (8), кои гласат:

„(5) Лицата од ставот (4) на овој член, кои технички го спроведуваат испитот се должни да го блокираат радиофреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за време на спроведување на испитот.

(6) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг на блокирањето на радиофреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот, со цел да се спречи секаков вид на електронска комуникација со околината надвор од просторијата за полагање на испитот.

(7) АЕК во просторијата за полагање на испитот инсталира мерна опрема која обезбедува електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена и истите се складираат во централниот контролен систем на АЕК.

(8) АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на електронските записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот го доставува до Комисијата најдоцна во рок од 15 дена од завршување на испитот.“

## **Член 2**

Во членот 110 став (7) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и му се изрекува забрана за полагање на испитот во траење од три години, за што министерот донесува решение против кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението“.

## **Член 3**

Во членот 115 став (6) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „која се ажурира од Програмскиот совет најмалку два пати годишно“.

По ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:

„(9) Програмскиот совет одлучува најмалку 30% од прашањата и практичните примери да бидат изменети или целосно отстранети и заменети со нови од базата од ставот (6) на овој член.“

Ставот (9) станува став (10).

## **Член 4**

По членот 118 се додава нов член 118-а, кој гласи:

### **„Член 118-а“**

(1) Министерот формира Комисија за ревизија на одржаните испити, во која членуваат претставник од органот на државната управа надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на управувањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија, претставник од Владата на Република Македонија и информатичар од Министерството за информатичко општество и администрација определен од Владата на Република Македонија.

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член се состанува по секој одржан испит и врши ревизија на спроведување на испитот, вклучувајќи и дали испитот го полагаат кандидати кои ги исполнуваат условите за полагање на испитот, за што доставува извештај до министерот.

(3) На членовите на комисијата од ставот (1) на овој член им следува паричен надоместок, кој на годишно ниво изнесува една просечна нето плата во Република Македонија, за што органот на државната управа надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на управувањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија донесува решение.

(4) Доколку Комисијата утврди нерегуларности во спроведувањето на испитот од страна на поединци во смисла на членот 110 став (9) од овој закон, предлага одземање на овластувањето од членот 119 став (2) од овој закон.

(5) Министерот донесува решение за одземање на овластувањето врз основа на предлогот на Комисијата во рок од три дена од приемот на предлогот.

(6) Против решението од ставот (5) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението."

#### **Член 5**

Во членот 127 зборовите: „одговорното лице“ се заменуваат со зборот „градоначалникот“.

#### **Член 6**

Во членот 128 зборовите: „одговорното лице“ се заменуваат со зборот „градоначалникот“.

#### **Член 7**

Во членот 129 зборовите „4.000 до“ се бришат.

#### **Член 8**

По членот 130 се додава нов член 130-а, кој гласи:

#### **„Член 130-а**

(1) Глоба во износ од 2000 до 3000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на Комисијата ако дозволат кандидатот да постапи спротивно на ставовите од членот 108 став (5) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на Комисијата ако дозволат кандидатот да постапи спротивно на членот 110 ставови (2), (3) и (4) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на кандидатот кој постапува спротивно на членот 110 ставови (2), (3) и (4) од овој закон.

(4) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот, доколку не го блокира радиофреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот.

(5) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на министерот за транспорт и врски ако не го донесе решението во рокот утврден во членот 106-а став (5) од овој закон.

(6) Со глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се казнат членовите на комисијата од членот 106-а став (1) на овој член, доколку утврдат неправилности во спроведувањето на испитот, а тоа не го констатираат во извештајот до министерот за транспорт и врски."

#### **Член 9**

Во членот 131 ставот (1) се менува и гласи:

„За прекршоците предвидени со членовите 125, 126, 127, 128, 129, 130 и 130-а од овој закон, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, управниот инспектор ќе спроведе постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог. Доколку сторителот го

признае прекршокот, управниот инспектор ќе му издаде прекршочен платен налог заради наплата на глобата предвидена за прекршокот. Со потписот на прекршочниот платен налог сторителот на прекршокот се смета дека се согласува да ја плати предвидената глоба.“

Во ставот (2) зборовите: „платниот налог“ се заменуваат со зборовите „прекршочниот платен налог“.

По ставот (3) се додаваат четири нови става (4), (5), (6) и (7), кои гласат:

„(4) Управниот инспектор од овој закон е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(5) Во евиденцијата од ставот (4) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(6) Личните податоци од ставот (5) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(7) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот.“

### **Член 10**

Подзаконскиот акт утврден во овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

### **Член 11**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на примената на Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 15/15 и 98/15).